

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ (МОДУЛ 3) – НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

А Г Е Н Д А

На ова советување се обработуваат темите од Модул 3 од Програмата на Професионал Акаунт во времетраење од 8 часа.

ВРЕМЕ	ТЕМИ	Број на часови	Предавач
10.00- 10.20	Регистрација на учесниците		
10.20 – 11.40	<ul style="list-style-type: none"> Нормативен, сметководствен, даночен третман и евиденција при набавка и продажба на стоки и услуги (трговија на големо, трговија на мало и трговија во транзит) Вложување во придружни ентитети и заеднички вложувања согласно МСС 28, МСФИ 3,10 и 11 	2 часа	Елизабета Рибарова, консултант
11.40 – 11.50	Пауза		
11.50 – 12.30	<ul style="list-style-type: none"> Сметководствен третман на орочени девизни депозит во комерцијалните банки Капар и пишманлак согласно Законот за облигационите односи – сметководствен и нормативен третман 	1 час	Елизабета Рибарова, консултант
12.30-13.10	<ul style="list-style-type: none"> Нова организациона форма за основање трговско друштво (основна главнина 1 евро) Лимитирана можноста на Централниот регистар за бришење на неактивни субјекти по службена должност 	1 час	Елена Блажевска Стаменковска, консултант
13.10 – 13.20	Пауза		
13.20 – 14.40	<p>Враќање и можност за невраќање на финансиската поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Услови и износ за враќање искористената поддршка Можност работодавачот да не ја врати искористената поддршка Примери и книжења – МСС 20, ОДДЕЛ 24 ОД МСФИ ЗА МСЕ 	2 часа	Мимоза Богатинова-Кузмановски консултант,

[Professional] Account

	<p>Осврт на условите за враќање на финансиската поддршка според јавните повици од Владата од шестиот сет антикризни економски мерки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Угостители • Ресторани за свадби • Игротеки и приватни детски одморалишта • Оператори за организирање настани • Угостители (ноќен бар, диско клуб, кабаре) • Туристички агенции • Фитнес студија и фитнес центри • Естрадни уметници • Туристички водичи 		
14.40 – 14.50	Пауза		
14.50 – 16.10	<p>Данок на додадена вредност при купување и продажба на подвижен имот (основни средства)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Законска регулатива и даночен третман • Примери и книжења 	2 часа	Ксенија Чаминска, консултант

Ви посакуваме успешна обука!